

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 10 септември 2020 година донесе

## **РЕШЕНИЕ** **за одбивање на Приговор**

1. Приговорот на Џемаили Ибраим с. Камењане, Боговиње УП2 09-79/20 од 8 јуни 2020 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-798 од 29 август 2019 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-798 од 29 август 2019 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Џемаили Ибраим с. Камењане, Боговиње до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-79/20 од 8 јуни 2020 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-798 од 29 август 2019 година издадено од КЕЦ Тетово, поради непостоење на технички услови за приклучок.

Во прилог кон Приговорот е доставена следната документација:

- Имотен лист бр. 654 за КП бр. 365, КО Лисец-Вонград
- Одобрение за градење бр. 10-146/18 од 9 јануари 2019 година со правосилност од 8 февруари 2020 година издадено од Општина Тетово
- Извод од план бр. 10-6432/2 од 25 август 2020 година
- Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа бр. 11-798 од 29 август 2019 година
- БСП-1 образец од 26 август 2020 година.

Во одговорот на Електродистрибуција е наведено дека барањето е за приклучок на објект во Попова Шапка, Тетово. Не постојат технички услови поради следните причини: постоечка преоптовареност на останатите трафостаници е 138%, па потребна е изградба на нова трафостаница. Поради тоа, операторот на дистрибутивниот систем не може да гарантира квалитетно снабдување со електрична енергија што би резултирало со нови постапки за надомест на штета поради прекини во снабдувањето со електрична енергија. Во насока на реализација на

приклучокот, доставено е барање за одобрение на локација за изградба на нова трафостаница до општина Тетово.

Регулаторната комисија за енергетика се обрати до Електродистрибуција со барање за достава на дополнителна документација и технички податоци во мрежата, при што по достава на одговорот се потврди непостоењето на технички услови за приклучок. Имено, во непосредна околина на барателот има уште 30 објекти што го потврдува фактот дека е потребна изградба на трафостаница.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19), ОДС ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување на корисникот на дистрибутивната мрежа според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 79/20  
10 септември 2020 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски